



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ  
ПО ЈАВНИ НАБАВКИ**

Бр.07-647/4  
22.09.2010 год.  
С к о п ј е

Државната комисија за жалби по јавни набавки, во состав: Маја Малахова – претседател, Мишо Василевски – член, Едита Насковска – член, Елита Шуки – член и Сузана Раваноска – член, врз основа на член 200 од Законот за јавни набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „ВАРУС“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-1215/6 од 23.08.2010 година донесена по Барањето за прибирање на понуди со објава на Оглас бр.06-06/2010 за набавка на хемикалии – суровини за Галенска лабораторија на договорниот орган – ЈЗУ Општа Болница „Куманово“ - Куманово, врз основа на член 220 став (2), а во врска со член 221 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија бр.136/2007, бр.130/2008 и бр.97/2010), на 33<sup>-та</sup> Седница одржана на 22.09.2010 година, го донесе следниот

**ЗАКЛУЧОК**

**1. СЕ ЗАПИРА** постапката по жалбата на жалителот „ВАРУС“ ДООЕЛ Скопје изјавена преку полномошник Адвокат Д-р Валентин Пепељугоски од Скопје, а против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-1215/6 од 23.08.2010 година донесена по Барањето за прибирање на понуди со објава на Оглас бр.06-06/2010 за набавка на хемикалии – суровини за Галенска лабораторија на ЈЗУ Општа Болница „Куманово“ - Куманово.

**2. Се задолжува** договорниот орган да му ги надомести трошоците на жалителот и тоа износ од 250,00 денари на име административна такса, износ од 12.305,00 денари на име надомест за водење на жалбена постапка, како и надомест за состав на жалба во висина од 3.900,00 денари, **во рок од 15 дена од денот на приемот на Заклучокот.**

**3. Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.**

## *Образложение*

Договорниот орган ЈЗУ Општа Болница „Куманово“ - Куманово, спровел постапка за јавна набавка со Барање за прибирање на понуди со објава на Оглас бр.06-06/2010 за набавка на хемикалии – суровини за Галенска лабораторија и донел Одлука бр.02-1215/6 од 23.08.2010 година со која како најповолна понуда ја избрал понудата на „БИОТЕК“ ДОО – Скопје за дел 1 и 2 и за дел 3 понудата на „ИНТЕР-ХЕМ“ ДООЕЛ Скопје.

Незадоволен од донесената одлука за избор на најповолен понудувач, жалителот „ВАРУС“ ДООЕЛ Скопје изјави жалба во која наведува дека се сторени битни повреди на постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 210 од Законот за јавните набавки како и дека е погрешно и нецелосно утврдена фактичката состојба и погрешно е применето материјалното право.

Во Известувањето бр.02-1215/9 од 02.09.2010 година кое е доставено до Државната комисија, договорниот орган наведува дека по приемот на жалбата на жалителот „ВАРУС“ ДООЕЛ Скопје констатирал дека се сторени битни пропусти или недостатоци во постоечката тендерска документација, а согласно со член 20 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки (Сл.Весник на Република Македонија бр.130/2008) и согласно со член 221 став 1 од Законот за јавните набавки договорниот орган ја поништил постапката за доделување на договор за јавна набавка.

Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, смета дека договорниот орган постапил согласно одредбите од член 221 став 1, 2 и 3 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон” и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Со оглед на тоа што, договорниот орган постапил согласно член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки заклучи да ја запре постапката по жалбата на „ВАРУС“ ДООЕЛ Скопје.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Маја Малахова**

Бр.07-647/4  
22.09.2010 год.  
С к о п ј е

Доставено до:  
- Странките; и  
- Архива.